

ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!



# УДАРНИ МЕРКИ ЗА ГРАД СКОПЈЕ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017

Целосната верзија на Изборната програма на Левица може да ја видите на веб страницата на партијата: [www.levica.mk](http://www.levica.mk)

 [levica.mk](http://levica.mk)  [LevicaPartija](https://www.facebook.com/LevicaPartija)  [@levica\\_mk](https://twitter.com/levica_mk)  [levica mk](https://www.youtube.com/levica_mk)  [levica.mk](https://www.instagram.com/levica_mk)

# 15 УДАРНИ МЕРКИ за СКОПЈЕ

1. Нулта толеранција за непочитувањето на законите и злоупотребата на моќта и надлежностите на функционерите на локалната самоуправа при располагањето со општинските пари, при склучувањето на тендерите, при промената на урбанистичките планови и слично.
2. Департизација на работните места под патронат на локалната самоуправа: да бидат ангажирани оние кои се најквалитетни, а не да бидат поставувани оние кои имаат најсилни партиски врски.
3. Максимален ангажман на локалната самоуправа за обезбедување на целосна информираност и **ефективна вклученост на граѓаните** во процесот на одлучување за важните одлуки во локалната самоуправа.
4. Борба против измените на ГУП и ДУП кои се во корист на градежната мафија и зголемување на процентот на урбано зеленило во нив.
5. Запирање на сите активности на урбанизација на **Водно** и уривање на сите бесправно изградени објекти во заштитената зона.
6. Прекинување со градежните зафати во реката **Вардар** и отстранување на загрозувачките објекти во коритото.
7. Намалување на цената на билетите за **автобусите** со цел да се стимулира поголемо користење на јавниот превоз од страна на граѓаните, купување на дополнителен број нови автобуси со високи еколошки стандарди и постепено исфрлање од употреба на старите дотраени автобуси.
8. Субвенционирање на купувањето **велосипеди** и воспоставување на нова, подобрување и тековно одржување на постоечката **велосипедска инфраструктура**.
9. Субвенционирање на инсталацијата на **плински уреди во возилата**.
10. Завршување во што пократок временски период на проектот за изградба на **колекторски систем и пречистителната станица** на ниво на Скопје со зголемување на капацитетот на канализациските мрежи.
11. Најитно изготвување на студија за главните причинители на **загадувањето на водите, почвата и воздухот** и спроведување на конкретни проекти што ќе го намалат и/или елиминираат загадувањето, како и **мораториум на сечата на дрвја во градските средини** и на непотребното уништување зеленило.
12. Преиспитување на управувањето со депонијата „Дрисла“, вклучително и покренување на кривична одговорност за прекршителите на законот.
13. Решавање на проблемот со **складираниот линдан** и останатиот токсичен отпад во кругот на фабриката „Охис“.
14. Изградба или пренамена на општински објект каде што ќе бидат сместени **загрозените лица** и ќе имаат работа и поддршка од соодветен стручен кадар и ќе се планираат и спроведуваат начини за нивно самоодржување.
15. Нулта толеранција за **убивањето бездомни животни**. Доследно спроведување на програмата Залови–стерилизирај–вакцинирај–врати. Пренесување на надлежноста за управување со Зоолошката градина и со стационарот Вардариште на **здруженијата за заштита на животни**.



ЗА ГРАД

СКОПЈЕ



**ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!**